



СЛУЖБЕН НА СОЦИ

3682 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ
91001 - СКОПЈЕ, п. факс 51

ЈК

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Среда, 26 февруари 1986

Скопје

Број 5

Год. XLII

Претплатата за 1986 година изнесува 3.800 динари. Овој број чини 50 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

53.

Врз основа на член 26 став 3 од Законот за заштита на растенијата од болести и штетници („Службен весник на СРМ“ бр. 39/77), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ВРШЕЊЕ ЗАДОЛЖИТЕЛНА ЗДРАВСТВЕНА КОНТРОЛА НА РАСТЕНИЈАТА КОИ СЕ ИЗВЕЗУВААТ

I

Задолжителната здравствена контрола на пратките на растенијата што се извезуваат од Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а се товарат на територијата на Социјалистичка Република Македонија, ја врши Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство.

За задолжителната здравствена контрола на пратките на растенијата од став 1, се плаќа надоместок кој во зависност од видот на пратката изнесува:

1) за вагонски и камионски пратки и за пратки во контејнери, до 10 тони — 450 динари, а за секој натамошен започнат тон уште по 50 динари;

2) за бродски пратки — 15 динари за еден тон, но најмалку 500 динари за една пратка;

3) за денковни и авионски пратки до три пакети — по 500 динари, а за секој натамошен пакет — уште по 20 динари;

4) за поштенски пратки до десет килограми — 100 динари, а за секој натамошен килограм — уште по 20 динари;

5) за пратки на дрво (трупци, режана граѓа, јамско дрво, разни видови на преработки од дрво и сл.) — 20 динари за секој кубен односно просторен метар, а за пратки на целулозно и огревно дрво — 15 динари за секој кубен односно просторен метар;

Надоместокот за задолжителната здравствена контрола на семе и саден материјал се зголемува за 100% од височината на надоместокот утврден во точките 1, 2, 3 и 4 од дел I на оваа одлука.

Ако извозникот бара да се изврши преглед на амбалажата за стока што не подлежи на задолжителна здравствена контрола, плаќа надоместок како за вагонски односно бродски пратки.

II

Ако овластеното лице на Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство, излезе на лице место на повик на извозникот во определеното време, а извозникот навреме не ја подготвил пратката за задолжителна здравствена контрола, тој е должен на име дентуба, на овластеното лице да му плати по 1.000 динари за еден час чекање.

III

Износот на надоместокот за преглед на пратките на растенијата од точките 1, 2, 3, 4 и 5 од дел I на оваа одлука кога се врши ноќе и во деновите на државните празници се зголемува за 50%.

IV

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за височината на надоместокот за вршење задолжителна здравствена контрола на растенијата кои се извезуваат („Службен весник на СРМ“ бр. 36/78).

V

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-237/1

14 февруари 1986 година
Скопје

Претседател

на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

54.

Врз основа на член 84, став 2 од Законот за Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 43/81), а во врска со точка 31 од Одлуката за начинот на водење евиденција за извозот и увозот, наплатувањата и плаќањата, како и за користењето на утврдените права на увоз и плаќање („Службен лист на СФРЈ“ бр. 73/85), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ БАНКА ЗА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА ЗА УВОЗОТ, ПРАВАТА НА УВОЗОТ И ПЛАЌАЊЕТО ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РЕПУБЛИКАТА И НА ОПШТИНИТЕ

1. За надлежна банка за водење евиденција за извозот и увозот, наплатувањата и плаќањата, како и за користењето на утврдените права на увоз и плаќање, се определува Стопанска банка — Здружена банка — Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-208/1

14 февруари 1986 година
Скопје

Претседател

на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

55.

Врз основа на член 32, став 3 од Законот за системот за врски, за радио сообраќај и поштенски, телеграфски и телефонски сообраќај („Службен весник на СРМ“ бр. 14/79 и 26/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРЕГЛЕДИ НА РАДИОСТАНИЦИТЕ И РАДИО МЕРЕЊАТА

Член 1

Со оваа одлука се пропишува висината на надоместокот за техничките прегледи на радиостаниците и радио мерењата.

Член 2

Надоместокот за технички преглед на радиостаници изнесува и тоа:

- а) за радиостаници на ВХФ и УХФ подрачје:
- | | |
|---------------------------------|--------------|
| 1. до 5 W (преносна) | 500 динари |
| 2. до 10 W (мобилен) | 800 динари |
| 3. до 10 W (фиксна) | 1.000 динари |
| 4. преку 10W (фиксна и релејна) | 5.000 динари |

б) за ТВ предаватели и репетитори на ВХФ и УХФ подрачје:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. за ТВ предаватели | 60.000 динари |
| 2. за ТВ репетитори | 10.000 динари |

в) за ФМ радио-дифузни предаватели и репетитори:

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. до 100 W | 5.000 динари |
| 2. преку 100 W до 1.000 W | 10.000 динари |
| 3. преку 1 KW | 40.000 динари |

г) за радиостаници на КВ подрачје

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. до 500 W | 5.000 динари |
| 2. преку 500 W | 15.000 динари |

д) за радиостаници на СБ подрачје:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. до 1000 W | 10.000 динари |
| 2. преку 1 KB до 10 KW | 30.000 динари |
| 3. преку 10 KW | 45.000 динари |

е) за радиостаници во насочени радиорелејни врски

25.000 динари

Член 3

Надоместокот за технички преглед на рачни радиостаници без атест изнесува 500 динари.

Член 4

Надоместокот за радиомерење изнесува 1000 динари по работен час.

Член 5

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за висината на надоместокот за техничките прегледи на радио станицата и радио мрежата („Службен весник на СРМ“ број 1/81).

Член 6

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-193/1
6 јануари 1986 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

56.

Врз основа на член 26 точка 3 и членовите 29 и 35 од Одлуката за основите и мерилата за стекнување и распределба на средствата за лични доходи и другите примања и надоместоци на функционерите што ги избира и именува Собранието на СРМ („Службен весник на СРМ“ број 24/85), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 7 февруари 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗНОСОТ НА ДНЕВНИЦИТЕ НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА СРМ И НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА И ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Износот на дневниците на делегатите во Собранието на СРМ за деновите поминати надвор од местото на престојувањето поради учество во работата на Собранието на СРМ, неговите собори и работни тела чии што член е или поради извршување на работи по одлука на тие тела, нивните претседатели или на претседателот на Собранието на СРМ,

2. Износот на дневницата на функционерите што ги избира односно именува Собранието на СРМ изнесува 2000 динари.

3. Доколку за време на службено патување не се ноќева надвор од местото на живеење дневницата се намалува за 30%.

4. Доколку делегатите односно функционерите на службено патување имаат трошоци за ноќевање, трошоците за ноќевање им се признаваат врз основа на сметката за ноќевање. Надоместокот на дневницата и на трошоците за ноќевање не можат да изнесуваат повеќе од 4000 динари.

5. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 15 февруари 1986 година.

КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И ИМЕНУВАЊАТА НА СОБРАНИЕТО НА СРМ

Бр. 10-431/1

7 февруари 1986 година

Скопје

Претседател

на Комисијата за прашања на изборите и именувањата,
Ванчо Близнаковски, с. р.

57.

Врз основа на член 12, 13 и 22 став 5 од Одлуката за основите и мерилата за стекнување и распределба на средствата за лични доходи и другите примања и надоместоци на функционерите што ги избира, односно именува Собранието на СРМ („Службен весник на СРМ“ број 24/85), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 7 февруари 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВРЕДНОСТА НА БОДОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА ИЛИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Вредноста на бодот за утврдување на месечниот личен доход на функционерите што ги избира или именува Собранието на СРМ се утврдува во износ од 28,40 динари.

2. Личниот доход од точка 1 на оваа одлука ќе се исплати од 1 јули 1985 година, на товар на наменетите средства на органите во кои функционерот остварува личен доход.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И ИМЕНУВАЊАТА НА СОБРАНИЕТО НА СРМ

Бр. 10-432/1

7 февруари 1986 година

Скопје

Претседател

на Комисијата за прашања на изборите и именувањата,
Ванчо Близнаковски, с. р.

58.

Врз основа на член 35 од Одлуката за основите и мерилата за стекнување и распределба на средствата за лични доходи и другите примања на функционерите што ги избира односно именува Собранието на СРМ („Службен весник на СРМ“ број 24/85), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на СРМ, на седницата одржана на 7 февруари 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА И ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СРМ

1. Основицата за утврдување на личните доходи на функционерите што ги избира и именува Собранието на СРМ се утврдува во износ од 28.400 динари.

2. Усогласувањето на личниот доход од точка 1 на оваа одлука ќе се изврши од 1 јули 1985 година, а личниот доход ќе се исплати на товар на наменските средства на органот во кој функционерот остварува личен доход.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И ИМЕНУВАЊАТА НА СОБРАНИЕТО НА СРМ

Бр. 10-434/1

7 февруари 1986 година

Скопје

Претседател

на Комисијата за прашања на изборите и именувањата,

Ванчо Близнаковски, с. р.

59.

Врз основа на членовите 31, 32 и 34 од Одлуката за основите и мерилата за стекнување и распределба на средствата за лични доходи и другите примања и надоместоци на функционерите што ги избира односно именува Собранието на СРМ („Службен весник на СРМ“ број 23/85), Комисијата за прашањата на изборите и именувањата на Собранието на СРМ, на седницата одржана на 7 февруари 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ЛИЧНИОТ ДОХОД НА ДЕЛЕГАТИТЕ КОИ НАДОМЕСТОК НА ЛИЧЕН ДОХОД ОСТВАРУВААТ ВО СОБРАНИЕТО НА СРМ

1. Надоместокот на личниот доход на делегатите кои надоместок на личен доход во постојан месечен износ остваруваат во Собранието на СРМ се усогласува за 17,36%, на остварениот надоместок на личниот доход во декември 1985 година.

2. Усогласувањето на надоместокот на личниот доход од точка 1 на оваа одлука ќе се изврши од 1 јули 1985 година, а надоместокот на личниот доход ќе се исплати на товар на наменските средства на Собранието на СРМ.

3. Право на усогласување од точка 1 од оваа одлука имаат и делегатите и функционерите кои остваруваат надоместок на личен доход според Законот за работата и правата на делегатите во Собранието на СРМ и на функционерите во Републиката на кои им престанала функцијата („Службен весник на СРМ“, бр. 24/85).

4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И ИМЕНУВАЊАТА НА СОБРАНИЕТО НА СРМ

Бр. 10-435/1

7 февруари 1986 година

Скопје

Претседател

на Комисијата за прашања на изборите и именувањата,
Ванчо Близнаковски, с. р.

60.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 25 декември 1985 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВААТ:

— член 26 став 2 од Правилникот за стимулативно наградување за квалитетно, секојдневно и целосно извршување на работите и работните задачи на Основната организација на здружениот труд „Чевлара“ во Скопје, во состав на Работната организација „Газела“ во Скопје, донесен од работниците со референдум одржан на 28 февруари 1984 година;

— член 23 став 2 од Правилникот за стимулативно наградување на работниците во Основната организација на здружениот труд „Гумара“ во Скопје, донесен од работниците со референдум одржан на 28 февруари 1984 година; и

— член 16 од Правилникот за стимулативно наградување за квалитетно, секојдневно и целосно извршување на работите и работните задачи на Работната заедница „Заеднички служби“ во Скопје, во состав на Работната организација „Газела“ во Скопје, донесен од работниците со референдум одржан на 13 февруари 1984 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означените основни организации и во Работната заедница на начин предвиден за објавување на самоуправниите општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 133/84, по повод поведена постапка на 17 април 1985 година, го одложи одлучувањето за оценување уставноста и законитоста на оспорените одредби означени во точката 1 од оваа одлука и им даде можност на работниците до 31 декември 1985 година да извршат усогласување на оспорените одредби со Законот за здружениот труд.

4. Судот на седницата утврди дека во членовите 26 став 2 од Правилникот на „Чевлара“, 23 став 2 од Правилникот на „Гумара“ и 16 од Правилникот на Работната заедница е предвидено дека работниците не се здобиваат со стимулативно наградување кога против нив е покрената дисциплинска постапка и изречена дисциплинска мерка поради некавалитетно и ненавременно извршување на работите и работните задачи.

Според член 195 од Законот за здружениот труд, една од дисциплинските мерки што може да се изрече за повреда на работните обврски е и паричната казна која, според член 196 од овој закон, покрај другото, може да се изрече и за неизвршување или нередовно или ненавременно вршење на работите и работните задачи. Тоа значи дека паричната казна се изрекува во случаи точно определени со закон, поради што на работникот, против кого е покрената дисциплинска постапка, не може да му биде ускратено правото на личен доход според резултатите од неговиот труд без оглед на тоа за каква повреда се работи, затоа што работникот на тој начин повторно не треба да биде казнет парично за повреда на работните обврски ако е веќе против него изречена соодветна дисциплинска мерка.

Со оглед на тоа што со оспорените членови од означените правилници на работникот му е ускратено правото на стимулативно наградување во зависност од тоа дали против него е покрената дисциплинска постапка и е изречена дисциплинска мерка, Судот утврди дека тие се во спротивност со членовите 195 и 196 од Законот за здружениот труд.

5. Доносителите на оспорените акти го известија Судот дека се уште не ги усогласиле оспорените членови со Законот за здружениот труд, затоа што означените Правилници, а и другите самоуправни општи акти треба да се усогласат со Општествениот договор за заедничките основи и мерила за самоуправното уредување на односите во стекнувањето и распоредувањето на доходот и чистиот доход и распределба на средствата за лични доходи во СР Македонија, што изискува подолго време. Понатаму, во одговорот се наведува дека оспорените членови во основните организации не се применуваат.

Со оглед на тоа што оспорените одредби не се усогласени со Законот за здружениот труд во предвидениот рок, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 133/84
25 декември 1985 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Владимир Митков, с. р.

61.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 8 јануари 1986 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА член 11 под III — наставен кадар од Правилникот за основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи и надоместоците за лични доходи, донесен од работниците во Централното основно училиште „Иво Рибар Лола“ во село Ростуше, со референдум одржан на 24 декември 1977 година во делот во кој е предвидено зголемување на личниот доход на одделенските наставници кои имаат завршено високо образование.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Основното училиште на начин предвиден за објавување на самоуправни општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија со решение У. бр. 124/84 од 20 ноември 1985 година поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на член 11 од актот означен во точката 1 од оваа одлука. Постапката е поведена затоа што се постави прашањето за согласноста на оспорениот член со Законот за предучилишно и основно воспитание и образование.

4. На седницата Судот утврди дека во член 11 под III од оспорениот Правилник дадени се бодови по предвидените основи за наставниот кадар за одделенска и предметна настава. Притоа предвидените бодови се однесуваат на лица со завршено средно образование, кои ги исполнуваат законските услови за изведување настава, додека пак за наставниците со више образование бодовите се зголемуваат за 18%, а со високо за 31% ако ги исполнува законските услови за изведување настава во нижи односно виши одделенија.

5. Во член 120 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 19/83) е предвидено воспитно-образовната дејност во основното воспитание и образование да ја остваруваат наставници во одделенска настава (учители), наставници по предметна настава и други стручни работници. Според став 2 на овој член,

учители можат да бидат лица кои завршиле педагошка академија — отсек одделенска настава. Исто така, во овој член е дадена можност, учители во основните училишта да можат да бидат и лица кои завршиле филозофски факултет — педагошка група.

Според тоа основен услов за изведување на одделенска настава е педагошка академија отсек одделенска настава. Другите степени на стручна подготовка се предвидени само како можност, односно како исклучок.

Со оглед на тоа што во конкретниот случај во Правилникот е предвидено лицата кои имаат завршено високо образование, а работат на работи и работни задачи одделенски наставници да им се зголемува личниот доход за 31% во однос на оние работници кои се распоредени на илесте работи и работни задачи, што имаат завршено педагошка академија, Судот утврди дека овој дел од член 11 не е во согласност со означениот член од Законот за предучилишно и основно образование и воспитание. Ова од причини што во означениот Закон е оценето дека општествено е оправдано одделенска настава да изведуваат лица со виша стручна подготовка.

Од друга страна, согласно уставното начело на распределба според трудот придонесот на работникот во работата се утврдува зависно од квалитетот и квантитетот на работата земајќи го предвид особено обемот и сложеноста, користењето на средствата на трудот и работното време, а не степенот на стручната подготовка. Тоа значи дека во конкретниот случај личниот доход на наставниците треба да зависи од работата и од остварените резултати, а не од степенот на стручната подготовка. Меѓутоа, не е исклучено лицата кои имаат повисока стручна подготовка од таа која е услов за извршување на овие работи и работни задачи, во оценката на резултатите од трудот да остварат и поголем личен доход.

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 124/85
8 јануари 1986 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Владимир Митков, с. р.

62.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 8 јануари 1986 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА Правилникот за утврдување на основите за учество на работниците со сопствени средства при добивањето на стан на користење во општествена сопственост, донесен од Собранието на самоуправната интересна заедница на становање во Куманово на 21 јануари 1985 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“, во „Службен гласник на Собранието на општина Куманово“ и во означената Самоуправна интересна заедница на становањето во Куманово.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 219/85 од 20 ноември 1985 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на Правилникот означен во точката 1 од оваа одлука. Постапката е поведена затоа што се постави прашањето за согласноста на оспорениот Правилник со Уставот и законот.

4. Судот на седницата утврди дека во оспорениот Правилник се утврдени основите и мерилата за учество на работниците од организациите на здружениот труд и другите заедници и учесниците во НОВ со сопствени средства за добивање на користење стан во општествена сопственост.

Судот, понатаму, утврди дека во член 2 од Правилникот е предвидено дека сопствениите средства работниците ги здружуваат при доделување на користење стан во општествена сопственост по основ на работен однос и тоа за добивање стан на трајно користење по основ на солидарност и здружување на сопствени со општествени средства заради добивање на стан во општествена сопственост. Во член 4 од Правилникот е предвидено дека работниците што ќе добијат општествен стан од организациите и заедниците се должни во рок од 60 дена од конечноста на одлуката на самоуправниот орган да го вложат сопственото учество пропишано со овој Правилник односно со самоуправниот општ акт. Според член 5, пак, од Правилникот уплатените средства се вклучуваат во здружените средства за станбена изградба и истите се користат за изградба или купување на станови по основ на вложените средства на здружувачот. Во член 6 од Правилникот се утврдени критериумите за определување висината на сопственото учество која зависи од просечниот доход по член на семејството спореден со просечниот личен доход остварен во стопанството во општината Куманово во претходната година. Здружените средства, според член 7 од Правилникот, се враќаат на корисникот на станот после 10 години без камата. Во член 8 од Правилникот, пак, е предвидено дека сопственото учество нема да се плаќа за: станови распределени пред влегувањето во сила на овој Правилник; при промена на носителот на станарското право од страна на членовите на семејството; при замена на станови од страна на носителот на станарско право; за станови доделени на повратниците од источно-европските земји; и за станови кои им се доделуваат на лица на кои во постапка за експропријација им се одземаат сопствени станови, односно семејни станбени згради. И на крајот во членовите 10 и 11 од Правилникот сите организации и заедници се задолжуваат своите самоуправни општи акти за станбени односи да ги усогласуваат со одредбите на оспорениот Правилник, а доколку тоа не го сторат во рок од три месеци е предвидено да се применуваат непосредно одредбите од овој правилник.

5. Член 102 став 3 од Уставот на СР Македонија, предвидува работните луѓе и граѓаните да учествуваат во станбената изградба со сопствени средства и со здружување на сопствени со општествени средства. Во согласност со овие уставни одредби Законот за самоуправните интересни заедници на становањето („Службен весник на СРМ“ бр. 9/81 — пречистен текст 14/82), во член 21 став 1 предвидува работниците во организациите и заедниците да здружуваат сопствени со општествени средства заради добивање на користење стан во општествена сопственост. Притоа, самоуправно право е на работниците да одлучуваат дали и под кои услови ќе предвидат сопствено учество заради добивање стан во општествена сопственост. Доколку предвидат, пак, сопствено учество за добивање на стан, работниците треба со референдум да утврдат основи и мерила за тоа учество, при што треба да водат сметка за материјалните и социјално-економските можности на работниците.

Со оглед на тоа што во оспорениот Правилник, Собранието на означената Самоуправна интересна заедница ги задолжува работниците од организациите и заедниците кои ќе добијат стан во општествена сопственост да плаќаат и сопствено учество како и со оглед на тоа што со овој Правилник организациите и заедниците се задолжени да ги усогласат своите акти со овој Правилник, односно да предвидат сопствено учество на работниците, Судот утврди дека заедницата во име на работниците не може да предвидува обврска да се плаќа сопствено учество при добивање на користење стан во општествена сопственост и да ги утврдува условите, основите и мерилата за тоа здружување, туку, согласно означените уставни и законски одредби, работниците во

организациите на здружениот труд со референдум треба да одлучат дали и под кои услови ќе предвидат сопствено учество.

Со оглед на изнесеното, Судот утврди дека оспорениот Правилник не е во согласност со член 102 став 3 од Уставот на СР Македонија и член 21 став 1 од Законот за самоуправните интересни заедници на становањето.

Со оглед на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 219/85

8 јануари 1986 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Владимир Митков, с. р.

63.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 8 јануари 1986 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВААТ членовите 10 и 17 од Правилникот за конкретна распределба на станови и средства за индивидуална станбена изградба, донесен од работниците во Основната организација на здружениот труд Шумско стопанство „Беласица“ во Струмица со референдум одржан на 2 март 1984 година, а изменет и дополнет на 15 февруари 1985 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означената Основна организација на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 144/85 од 20 ноември 1985 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на членовите 10 и 17 од Правилникот означен во точката 1 од оваа одлука. Постапката е поведена затоа што пред Судот се постави прашањето за уставноста и законитоста на оспорените одредби од означениот Правилник.

4. Судот на седницата утврди дека како еден од основите за распределба на станови е предвиден и придонесот, кој еднаш во член 10 е вреднуван преку остварениот месечен личен доход, при што за остварен личен доход над републички просек се определени 10 бода, а под републичкиот просек 8 бода. Во член 17, пак, придонесот се вреднува во зависност од тоа дали работникот „се истакнува“ за што се определуваат 15 бода, а ако е „добар“ се вреднува со 12 бода. Понатаму, во овој член се појаснува дека се истакнува оној работник кој остварува натпросечни резултати во редовното извршување на работните задачи и кој не е казнуван кривично, дисциплински и материјално и има добро однесување спрема соработниците и бил пофалуван во своето однесување. Добар, пак, е оној работник кој редовно ги извршува своите работни задачи, не е казнуван кривично, дисциплински и материјално, а неговите работни задачи се од помал обем и тежина. Оценка, пак, дава комисија составена од три члена од кои едниот член е непосредниот раководител на кандидатот, а другите членови ги избира работничкиот совет.

Со оглед на изнесеното, Судот утврди дека со вреднувањето на остварениот просечен месечен личен доход, во кој влегува и остварениот личен доход според резултатите од трудот и вреднувањето на основот однос кон работата доаѓа до двојно вреднување на придонесот во работата.

Понатаму, Судот утврди дека вреднувањето на постигнатите резултати во работата е извршено без утврдени објективизирани основи и мерила, со што не се овозможува остварување на уставното начело на заемност и солидарност и дека овие одредби се во спротивност со член 129 став 3 од Законот за

здружениот труд, во кој е предвидено придонесот на работникот да се утврдува зависно од квантитетот и квалитетот на работата, земајќи ги предвид особено обемот и сложеноста на работите, квалитетот на остварените резултати од трудот, успешноста во користењето на средствата на трудот, остварените заштеди во работата, користењето на работното време, одговорноста во работата и условите под кои работи работникот.

Исто така, Судот утврди дека фактот што работникот не е казнуван кривично, дисциплиноски и материјално и поради тоа што тој добро се однесува кон соработниците, не може да се предвиди како израз на придонесот во работата и како основ за распределба на станова и да се вреднува со одреден број на бодови.

На крајот Судот утврди дека непосредниот раководител кој во одредени случаи може да биде и работник со посебни овластувања и одговорности кој непосредно одговара пред работничкиот совет, не може да биде избран за член на комисија за оценка на резултатите од трудот. Ова затоа што, според член 181 став 2 од Законот за здружениот труд, за поединечните права, обврски и одговорности на работниците одлучува работничкиот совет, кој

е овластен да формира и комисији за одлучување за остварувањето на тие права и обврски. Според член 493 став 3 од истиот Закон, пак, во работничкиот совет не може да биде избран работник што како индивидуален раководен орган односно како претседател или член на колегијален раководен орган одговара пред советот, како и другите работници со посебни овластувања и одговорности, заменикот и помошникот на раководниот орган, раководителите на одделни сектори или други работници со посебни овластувања и одговорности кои се непосредно одговорни пред работничкиот совет. Поради тоа, Судот утврди дека оваа одредба е во спротивност со означените одредби од Законот за здружениот труд.

Со оглед на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 144/85
8 јануари 1986 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Владимир Митков, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — ДЕМИР ХИСАР

70.

Врз основа на член 55 од Законот за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81), член 29 и 30 од Статутот на ОСИЗ за општествена заштита на децата — Демир Хисар, Собранието на Заедницата, на заедничка седница на Соборот на давателите на услугите и Соборот на корисниците на услугите, одржана на 24 декември 1985 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСМЕТКОВНА СТАПКА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО ОСИЗ ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — ДЕМИР ХИСАР ЗА 1986 ГОДИНА

Член 1

Пресметковната стапка за здружување на средства во ОСИЗ за општествена заштита на децата — Демир Хисар за 1986 година ќе изнесува:

— 2,15% од бруто личните доходи од работен однос во стопанството и другите нестопански дејности, а на 1,7% за ОЗТ од предучилишното и основното воспитание и образование и средно-насоченото образование;

— 0,05% од личен доход од земјоделска дејност и

— 0,40% од личен доход од вршење на стопанска и друга професионална дејност.

Член 2

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува важноста на Одлуката бр. 02-362/1 од 25. XII. 1984 година („Службен весник на СРМ“ бр. 4/85).

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година.

Одлуката да се објави во „Службен весник на СРМ“ и „Службен гласник на општината Демир Хисар“.

Бр. 02-384/1
24 декември 1985 година
Демир Хисар

Претседател,
Славка Јанкуловска, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — КРИВА ПАЛАНКА

71.

Врз основа на член 103, 104 и 107 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и член 258 и 259 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Крива Паланка, а по предлог на Извршниот одбор, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Крива Паланка, на седницата одржана на 30 декември 1985 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СТАПКАТА ЗА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО ЗА 1986 ГОДИНА

Член 1

Стапката на придонесот за здравствено осигурување на работниците за 1986 година се определува во висина од 8,50% од бруто личниот доход и другите примања во која се содржани:

— стапката на придонесот за задолжителни видови на здравствена заштита од 3,50% и

— стапката на придонесот за правата на здравствената заштита што ги утврдува самостојно Собранието на Заедницата 5,00%.

Стапката на придонесот за здравствено осигурување во случај на несреќа на работа и професионално заболување се определува во висина од 1%.

Основицата за пресметување на придонесот за несреќа на работа и професионално заболување кај обврзниците кои формираат доход претставува остварениот доход намален за пресметаните законски и договорни обврски, освен данокот на доход.

Основица кај обврзниците кои не формираат доход претставуваат бруто личните доходи и другите примања.

Придонес за несреќа на работа и заболување од професионални болести по 1% од бруто основицата пресметуваат и плаќаат обврзниците на придонесот кои не формираат доход за вработени по договор за дело.

Стапката на додатниот придонес за партиципација за задолжителните видови на здравствена заштита на проширените права од земјоделското осигурување се определува во висина од 0,80%.

Додатниот придонес од 0,80% се наплатува од истата основица од која се наплатува придонесот за несреќа при работа и професионално заболување.

Член 2

Посебниот придонес за користење здравствена заштита во странство се определува по стапка од 25% од негов личниот доход, односно основицата утврдена со посебна одлука за деташираните работници во странство.

Посебниот придонес од претходниот став се распоредува по видови на правата сразмерно на стапките односно тарифата на придонесот определен во член 1 од оваа одлука.

Член 3

Придонесите ги пресметуваат и плаќаат обврзниците на начин утврден со Законот и актите на Заседницата за здравство и здравствено осигурување на работниците — Крива Паланка.

Член 4

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 01-1574 од 20 декември 1984 година.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година и истата ќе биде објавена во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 01-1874

25 декември 1985 година

Крива Паланка

Претседател,
Тодор Миленковски, с.р.

72.

Врз основа на член 106 и 107 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и член 261 и 162 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Крива Паланка, а по предлог на Извршниот одбор, Собранието на ОЗЗЗО — Крива Паланка, на седницата одржана на 30 декември 1985 година, донесе:

ОДЛУКА

ЗА СТАПКИТЕ НА ПАУШАЛНИТЕ ИЗНОСИ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ ЗА 1986 ГОДИНА

Член 1

Се утврдува стапката и паушалниот износ на придонесот од земјоделска дејност на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување на земјоделците — Крива Паланка.

Член 2

Земјоделските осигуреници го плаќаат следниот придонес од здравствена заштита:

1. За осигуреници — земјоделци кои имаат сопствена земја се плаќа:

— придонес по стапка од 10% на катастарскиот приход во кој се содржани:

а) стапка на придонесот за задолжителни видови здравствена заштита 7,5%;

б) стапка на придонесот за правата од здравствената заштита на задолжителни видови 2,50%;

2. За осигуреници — земјоделци кои немаат сопствена земја, а се занимаваат со земјоделска дејност (паушалисти) се плаќа:

— по 1.000,00 динари на секој член од семејството во кој се содржани:

а) износот од 750 динари за задолжителни видови здравствена заштита;

б) износот од 250 динари за правата кои Заседницата самостојно ги утврдува.

Член 3

Со донесување на оваа одлука престанува важноста на Одлуката бр. 01-1574 од 20. XII. 1984 година.

Бр. 01-1877

25 декември 1985 година

Крива Паланка

Претседател,
Тодор Миленковски, с.р.

73.

Врз основа на член 57 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и член 80 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница на здравството и здравственото осигурување, Собранието на Заседницата на здравството и здравственото осигурување — Крива Паланка, на седницата одржана на 30 декември 1985 година, донесе:

ОДЛУКА

ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ПАТУВАЊЕ, ИСХРАНА И СМЕСТУВАЊЕ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ЗА ВРЕМЕ НА ПАТУВАЊЕ И ПРЕСТОЈ ВО ДРУГО МЕСТО ВО ВРСКА СО ОСТВАРУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА

I

При остварување на здравствената заштита во друго место од подрачјето на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување, осигурените лица имаат право да ги користат средствата на јавниот сообраќај и тоа: автобус во патниот и втора класа во железничкиот сообраќај.

За извршеното патување на начин определен од претходниот став, на име трошоци за патување на осигуреното лице се исплатува износ во висина на стварните трошоци.

II

Надоместокот на трошоците за исхрана и сместување за време на патување и престој во друго место во врска со остварувањето на здравствената заштита изнесува:

— 600 динари, на лица упатени на подрачјето на СРМ;

— 900 динари, на лица упатени во друга република односно покраина.

За деца до 15 годишна возраст се исплатува надоместокот за исхрана и сместување за време на патување и престој во висина до 50% од износот определен во претходниот став.

III

Со донесување на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 283 од 12 март 1984 година.

IV

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година.

Бр. 01-1840

23 декември 1985 година

Крива Паланка

Претседател,
Тодор Миленковски, с.р.

74.

Врз основа на член 103—105 и член 108—110 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и член 106 и член 162 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Крива Паланка, Собранието на Заедницата на здравството и здравственото осигурување, на седницата одржана на 30 декември 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ЛИЦА ЗА 1986 ГОДИНА

Член 1

Се продолжува важноста на Одлуката за утврдување на износите на придонесите за здравствена заштита на одделни категории лица, осигурени по Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на наослението бр. 01-1573 од 20 декември 1984 година за 1986 година.

Член 2

Одлуката влегува во сила на денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година.

Бр. 01-1768

11 декември 1985 година

Крива Паланка

Претседател,
Тодор Миленковски, с. р.

75.

Врз основа на член 57 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83), член 85—89 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Крива Паланка, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Крива Паланка, на седницата на сите собори, одржана на 30 декември 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИ ЗА ЗАКОП НА КОРИСНИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Член 1

— Надоместокот на трошоците за закоп на осигурените лица изнесува:

Висината на надоместокот на трошоците за закоп на осигурени лица не може да биде помала од:

1. во случај на смрт на осигурено лице до едногодишна возраст — 8.300,00 динари;
2. во случај на смрт на осигурено лице од 1 до 7 години возраст — 13.200,00 динари;
3. во случај на смрт на осигурено лице од 7 до 15 години возраст — 18.200,00 динари;
4. во случај на смрт на осигурено лице на возраст над 15 години — 23.600,00 динари.

Член 2

Надоместокот на трошоците за превоз на осигурено лице умрено во нашата општина за време додека престојувало таму, ќе се исплатува во висина од 35,00 динари за секој изминат километар до местото на живеење на осигуреното лице.

Член 3

Во случај на смрт на осигуреникот на членовите на неговото семејство им припаѓа надоместок на посмртна помош во висина на еднокретен износ од основот на надоместокот на личниот доход од претходната година.

Посмртната помош припаѓа на членовите на семејството ако умреното лице ги издржувало до неговата смрт.

Член 4

Ако закопот на осигуреното лице го изврши работна или друга организацијата, на истата и припаѓа надоместокот на трошоците за помош во висина на предвидените во член 1 од оваа одлука.

Член 5

Со денот на примената на оваа одлука престанува да важи Одлуката за висината на надоместокот на трошоците за закоп на осигурено лице бр. 01-1538 од 17 декември 1984 година.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од денот на донесувањето.

Бр. 01-1841

23 декември 1985 година

Крива Паланка

Претседател,
Тодор Миленковски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — КУМАНОВО

76.

Согласно член 14 точка 5 од Законот за самоуправните интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 37 точка 5 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница на културата, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 27 декември 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОПИШУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — КУМАНОВО ЗА 1986 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се пропишуваат стапките на придонесите за финансирање на Програмата на Општинската самоуправна интересна заедница на културата — Куманово во 1986 година.

Член 2

Стапките од претходниот член ќе изнесуваат:

1. придонес од доходот од ООЗТ — 0,35%;
2. придонес од личен доход од работен однос — 0,35%;
3. придонес од личен доход од земјоделска дејност — 0,18%;
4. придонес од личен доход од вршење стопанска и нестопанска дејност — 2%.

Член 3

За извршување на оваа одлука ќе се грижат СОК — филијала Куманово и Управа за приходи при СО Куманово.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1986 до 31 декември 1986 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-82

27 декември 1985 година

Куманово

Претседател,
Абдулмецит Османи, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — КУМАНОВО

77.

Врз основа на член 83 став 1 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 9/78) и член 15 став 1, алинеја 5 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Куманово, Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Куманово, на седницата одржана на 24 декември 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — КУМАНОВО, ЗА 1986 ГОДИНА

Член 1

Се утврдуваат стапки на придонеси што ги плаќаат основните организации на здружениот труд од доходот и работните луѓе од личните доходи, заради обезбедување оредства на Општинската самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Куманово.

Член 2

Во 1986 година се утврдуваат следните стапки на придонеси

1. — 0,46% од доходот на основните организации на здружениот труд;
2. — 0,40% од личен доход од работен однос од нестопанска дејност;
3. — 0,30% од личен доход од земјоделска дејност и
4. — 1,50% од личен доход од самостојно вршење на стопанска и професионална дејност.

Член 3

Средствата што ќе се остварат по стапка од 0,46% од доходот на основните организации на здружен труд се наменуваат за:

- 0,38% за основните права од социјалната заштита — постојана парична помош и домова заштита и
- 0,08% за други права од социјалната заштита

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година.

Бр. 08-91/1

24 декември 1985 година
КумановоПретседател,
Зоран Вуковиќ, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — КУМАНОВО

78.

Согласно член 60 точка 4 и член 67 од Законот за самоуправните интересни заедници за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74), член 34 точка 19 и 102 став 2 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата — Куманово, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 26 декември 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — КУМАНОВО ВО 1986 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се пропишуваат стапките на придонесите за финансирање на Програмата на Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата — Куманово за 1986 година.

Член 2

Стапките од член 1 на оваа одлука ќе изнесуваат.

1. придонес од личен доход од работен однос 1,50%;
2. придонес од личен доход од земјоделска дејност 0,10%;
3. придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска и нестопанска дејност 1%.

Член 3

За спроведување на оваа одлука ќе се грижат СОК — филијала Куманово и Управата за приходи при СО Куманово.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари до 31 декември 1986 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-2027

26 декември 1985 година

Куманово

Претседател,

Мирослав Крстевски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ — КУМАНОВО 79.

Врз основа на член 14 точка 4 од Статутот на Заедницата за вработување — Куманово, Собранието на Заедницата за вработување — Куманово, на седницата одржана на 26 декември 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ СТАПКА НА ПРИДОНЕС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 1986 ГОДИНА

Член 1

Организациите на здружениот труд од стопанството на подрачјето на општината Куманово, стапката на придонесот за вработување за 1986 година, ќе ја плаќаат по 0,57% од бруто личните доходи

Член 2

Организациите од вонстопанските дејности на подрачјето на општината Куманово, стапката на придонесите за вработување, за 1986 година ќе ја плаќаат по 0,65% од бруто личните доходи.

Член 3

Дејноста основно и средно образование во општината Куманово, за 1986 година ќе плаќаат придонес од бруто личните доходи од работен однос на Заедницата за вработување по стапка од 0,33%

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година.

Бр. 08-1756/4

26 декември 1985 година

Куманово

Претседател,

Јован Ковачевски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА — КУМАНОВО 80.

Согласно член 56 став 1 од Законот за физичка култура („Службен весник на СРМ“, бр. 35/84 — Пречистен текст) и член 47 точка 4 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница на физичката култура — Куманово, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 25 декември 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — КУМАНОВО ЗА 1986 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се пропишуваат стапки на придонеси за финансирање на Програмата на Општинската самоуправна интересна заедница на физичката култура — Куманово за 1986 година.

Член 2

Стапките на придонесите од член 1 на оваа одлука ќе изнесуваат:

1. придонес од доход од ООЗТ — 0,30%;
2. придонес од личен доход од работен однос (не стопанска дејност) — 0,15%;
3. придонес од личен доход од земјоделска дејност — 0,15%;
4. придонес од личен доход од самостојно вршење стопанска и не стопанска дејност (индивидуален сектор) — 1%.

Член 3

За извршување на оваа одлука ќе се грижат, СОК — филијала — Куманово и Управата за приходи при СО Куманово.

Член 4

Со посебни одлуки и акти на органите на Заедницата, ќе се регулира учеството на Општинската заедница во финансирањето на Програмата на Републичката самоуправна интересна заедница на физичката култура — Скопје.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари до 31 декември 1986 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-65
25 декември 1985 година
Куманово

Претседател,
инж. Борис Бајдевски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — КУМАНОВО

81.

Врз основа на член 103 и 105 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и член 147 став 1 точка 6 од Статутот на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Куманово, Собранието на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Куманово, на седницата на Соборот на делегатите работници — корисници на услуги и Соборот на делегатите работници — даватели на услуги, одржана на 26 декември 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1986 ГОДИНА

Член 1

Стапката на придонесот за здравствена заштита на работниците за 1986 година се утврдува во висина од 10% од бруто личниот доход и другите примања во која се содржани:

— стапка на придонесот за обезбедување на задолжителни видови на здравствена заштита од 4%;
— стапка на придонесот за обезбедување на правата од здравствената заштита што самостојно ги утврдува Заедницата од 6%.

Член 2

Стапката на придонесот за здравствена заштита во случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести се утврдува во висина од 0,50%.

Основицата за пресметување на придонесот од претходниот став претставува:

— кај обврзници кои формираат доход, остварен доход,

— кај обврзници кои не формираат доход, бруто личните доходи и другите примања.

За лица кои работат по договор за дело ќе се плаќа придонес за здравствена заштита за случај несреќа на работа по стапка од 1% на исплатен надоместок.

Член 3

Придонес за здравствена заштита на корисници на пензија, СИЗ за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија го плаќа по стапка што одговара на нето стапка на бруто стапка од член 1 став 1 на оваа одлука.

Член 4

Посебен придонес за користење на здравствена заштита во странство за работници испратени во странство од основните организации на здружениот труд — деташирани работници се определува по стапка од 20% од утврдена основица.

Член 5

Придонесите ги пресметуваат и плаќаат обврзниците на начин утврден со закон, статутот, оваа одлука и другите општи акти на Заедницата.

Член 6

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 03-1941/1 од 27. 12. 1984 година, објавена во „Службен весник на СРМ“ бр. 9/85.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година.

Бр. 03-2246/1
26 декември 1985 година
Куманово

Претседател,
Илија Николовски, с. р.

82.

Врз основа на член 103 став 3 и член 106 став 4 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83), и член 148 став 1 точка 6 од Статутот на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Куманово, Собранието на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Куманово, на седницата на Соборот на делегатите земјоделци — корисници на услуги и Соборот на делегатите работници даватели на услуги одржана на 26 декември 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ И ИЗНОСИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1986 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките и износите на придонесите за здравствена заштита на корисниците — земјоделци на подрачјето на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Куманово.

Член 2

Корисниците — земјоделци ги плаќаат следните придонеси за здравствена заштита:

1. за корисници — земјоделци кои имаат сопствена земја (катастарски приходи):

а) по стапка од 10% на катастарски приход,

б) по 500 динари годишно за секој член на семејството,

2. За корисници — земјоделци кои немаат сопствена земја, а се занимаваат со земјоделска дејност се плаќа по 2.000 динари по семејство.

Член 3

Средствата што ќе се остварат од придонесот за здравствената заштита на земјоделците се распоредуваат:

— 60% за задолжителни видови на здравствена заштита,

— 40% за правата од здравствената заштита што самостојно ги утврдува Заедницата и други права од здравствената заштита.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на давање согласност на Собранието на општина Куманово, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година.

Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“

Бр. 03-2247/1

26 декември 1985 година

Куманово

Претседател,

Илија Николовски, с. р.

83.

Врз основа на член 147 став 1 точка 6 од Статутот, Општинската СИЗ за здравствена заштита — Куманово, на седницата на Соборот на делегатите работници — корисници на услуги и Соборот на делегатите работници — даватели на услуги, одржана на 26 декември 1985 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ЛИЦА

Член 1

Со оваа одлука се определуваат износите на придонесите за здравствена заштита на одделни категории лица вон работен однос, а се корисници на здравствена заштита.

Член 2

Придонесите за здравствена заштита за одделни категории лица — корисници на здравствена заштита вон работен однос, се плаќаат и тоа:

1. за лицата привремено невработени додека се пријавуваат во надлежната Заедница за вработување примаат материјално обезбедување, по стапка од 16% од износот на материјалното обезбедување.

2. за лицата привремено невработени додека се пријавуваат во надлежната Заедница за вработување, во износ од 1.120,00 динари;

3. за лицата кои немаат својство на корисници на здравствена заштита, а кои се пријавени за задолжителни видови на здравствена заштита од општина Куманово во износ од 450,00 динари;

За лицата кои немаат својство на корисници на здравствена заштита кои покрај задолжителни видови здравствена заштита се пријавени од општината да користат и други права од здравствената заштита, во износ од 800,00 динари

4. за лицата на школување, стручно оспособување и усовршување или постдипломски студии во земјата и странство кои поради тоа го прекинале работниот однос, ако за тоа време примаат стипендија, во износ од 1.280,00 динари;

5. за лицата кои организацијата пред засновање на работен однос ќе ги упати како свои стипендисти на практична работа во друга организација заради стручно оспособување или усовршување во износ од 1.280,00 динари

6. за лицата корисници на основните права на социјална заштита според посебни прописи, во износ од 1.120,00 динари;

7. за југословенските државјани, корисници на пензии или инвалиднини од странски носители на осигурување, ако со меѓународен договор поинаку не е определено, а средства за здравствена заштита обезбедуваат сами во висина од 2.340,00 динари;

8. за членовите на семејствата на работниците вработени во странство на кои не им е обезбедена здравствена заштита од странски носители на осигурување, во износ од 770,00 динари;

9. за брачниот другар на умрениот корисник — работник или со него изедначено лице од член 30 од Законот за здравствената заштита, во износ од 1.700,00 динари

Член 3

Во месечни износи се плаќаат и придонесите во случај повреда на работа и заболување од професионални болести за:

1. учениците во средното насочено образование и студентите на вишото и високото образование, за време траењето на практичната работа во врска со наставата, во износ од 460,00 дин.

2. лицата кои учествуваат на младински работни акции, кои според прописите за пензиското и инвалидското осигурување, се осигурени за случај на инвалидност, во износ од 460,00 динари;

3. лицата кои учествуваат во организирани јавни работни акции во износ од 460,00 динари;

4. лицата кои се наоѓаат на обука и оспособување за општонародна одбрана и безбедност и општествена самозаштита, припадници на територијалната одбрана и на цивилната заштита, за време на обука, оспособување и вршење на должноста, во износ од 460,00 динари;

5. лицата кои работат помалку од половина од полното работно време, во износ од 460,00 динари;

6. лицата кои се наоѓаат на стручно оспособување или преквалификација што ги организира или упатува Заедницата за вработување, како и лица на професионална рехабилитација или школување во соодветни ОЗТ, во износ од 460,00 динари;

7. лицата кои се прогласени за врвни спортисти, во износ од 460,00 динари;

8. лицата учесници во активностите при природни и други тешки несреќи и активности при противпожарна заштита, во износ од 460,00 динари;

9. лицата кои по барање на надлежните органи за внатрешни работи или овластено службено лице ќе укажат помош на овие органи во вршење на нивни должности за време на укажување на таква помош според соодветни прописи, во износ од 460,00 динари;

10. лицата кои вршат повремени и привремени работи по основ на договор, во износ од 160,00 динари;

11. лицата кои учествуваат во спортски, натпревари организирани од самоуправни организации и заедници, општествено-политички, спортски и други организации, во износ од 460,00 дин.

Член 4

Придонесите од член 2 и 3 од оваа одлука се пресметуваат и плаќаат месечно наизаед.

Доколку придонесот се утврдува за време пократко од еден месец, за секој календарски ден во соодветен период се плаќа 1/30 од определениот месечен износ на придонесот

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1985 година

Бр. 03-2248/1

26 декември 1985 година

Куманово

Претседател,

Илија Николовски, с. р.

84.

Врз основа на член 103 и 105 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и член 147 став 1 точка 5 од Статутот на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Куманово, Собранието на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Куманово, на седницата на Соборот на делегатите работници — корисници на услуги и Соборот на делегатите, работници — даватели на услуги, одржана на 26 декември 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЛИЦАТА ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИТЕ РАБОТОДАВЦИ.

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат основните за пресметување и плаќање на придонесите за здравствена заштита на лицата вработени кај приватните работодавци.

Член 2

За вработените лица кај приватните работодавци, основна за пресметување на придонесот за здравствена заштита е личниот доход договорен меѓу работодавецот и работникот, но не помалку од следните износи:

— за неквалификувани работници	18.000,00. — динари;
— за полуквалификувани работници	20.600,00. — динари;
— за квалификувани работници	25.800,00. — динари;
— за висококвалификувани работници	30.800,00. — динари;
— за домашни помошнички	18.000,00. — динари;
— за средно образование	27.600,00. — динари;
— за више образование	33.500,00. — динари;
— за високо образование	38.400,00. — динари.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општината Куманово“, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година.

Бр. 03-2249/1
26 декември 1985 година
Куманово

Претседател,
Илија Николовски, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ

Пред овој суд се води постапка за утврдување право на сопственост по тужбата на Иљазов Алим од Скопје против Укиќ Јусуфов Бајрам од Скопје, сега со непозната адреса.

Се повикува лицето Укиќ Јусуфов Бајрам од Скопје, сега со непозната адреса, да се јави во судот во врска со поведената постапка. Бидејќи истиот е со непозната адреса, судот, во смисла на одредбите од член 84 во врска со член 86 од ЗПП, му постави привремен застапник и тоа адв. Владимир Стефковски, кој ќе го застапува тужениот во постапката сè додека тужениот или неговиот полномошник не се појави во судот.

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, I П. бр. 2473/85. (27)

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ

Пред овој суд во тек е постапка за амортизација на чекови издадени на тековна сметка на Љубљанска банка Основна банка — Скопје, од бр. 617791 до 617800.

Од тековната сметка бр. 40100-620-21-840-8017-2539/28, издадена од Љубљанската банка Основна банка — Скопје изгубени се издадените чекови на 29. VI. 1985 год. од бр. 617791 до бр. 617800 на Рамадани Насер од Скопје.

Се повикуваат држателите на чековите да се јават во судот во рок од 30 дена или евентуално да ги пријават лицата што знаат дека ги држат чековите во истиот рок по објавувањето на огласот. Во спротивно, чековите ќе бидат поништени ако лицето што ги држи чековите или знае дека некој ги држи не се јави во судот во предвидениот рок.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, Р. бр. 115/85 (22)

Пред овој суд е заведен спор за развод на брак по тужбата на тужителката Калбона-Кајин Ајтен од Скопје, ул. „Рокомија“ бр. 25 против тужениот Калбона Абдулразак од Скопје, сега со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужениот Калбона Абдулразак од Аман — Јордан кој живеел во Скопје, да се јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас или во истиот рок да ја достави својата сегашна адреса на живеење.

Доколку тужениот не се јави во определениот рок, на истиот ќе му биде одреден привремен старател кој ќе ги застапува неговите интереси пред судот.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, VII П. бр. 3956/85. (13)

Пред Општинскиот суд Скопје II — Скопје се води постапка за прогласување на исчезнатиот Драги Стојановски од с. Визбегово за умрен, по предлог на Мара Стојановска од с. Визбегово. Драги Стојановски е роден на 30. XII. 1913 година, од татко Јордан Стојановски и мајка Тодорка Стојановска. Горемуванатиот последен пат е виден на 1. X. 1944 година, кога стапил во редовите на НОБ. Оттогаш до денес Драги Стојановски воопшто не се јавил и не се знае дали е жив.

Се повикува Драги Стојановски, доколку е жив, да се јави во судот, се повикуваат и други лица што знаат за неговиот живот да се јават во судот во рок од 3 месеци од објавувањето на огласот. Во спротивно, по истекот на тој рок, исчезнатото лице ќе се прогласи за умрено.

Од Општинскиот суд Скопје, II — Скопје, Р. бр. 40/83 (7)

Пред овој суд во тек е постапката за утврдување на смртта на пок. Трифуновски Панче од Скопје, роден 1890 год., а починал на 28 мај 1945 година. Неговата смрт не е заведена во матичната книга на умрените, поради што предлагачот Трифуновски Благоја, син на покојниот, има правен интерес да се утврди неговата смрт.

Се повикуваат сите оние кои што имаат некакви сознанија за Трифуновски Панче да се јават во рок од 30 дена по објавувањето на огласот и да го известат судот за неговиот живот или пребивалиште. По истекот на рокот од 30 дена судот ќе донесе решение со кое лицето Трифуновски Панче ќе го прогласи за умрен на 28. V. 1945 година.

Од Општинскиот суд Скопје, II — Скопје, Р. бр. 141/85. (9)

Пред овој суд во тек е постапката за утврдување на смртта на Димче Димовски од Зелениково кој починал на 24. II. 1983 година. Димче Димовски од с. Зелениково, Скопско, починал на 24. II. 1983 година, а е роден во 1911 година. Истиот не бил заведен во матичната книга на умрените по неговата смрт. Предлагачот, Димовска Перса од с. Зелениково, сопруга на покојниот, има правен интерес да се утврди неговата смрт.

Се повикуваат сите оние на кои што им е познато за неговиот живот и пребивалиште, а воедно се известуваат дека ако во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен лист на СФРЈ“, „Службен весник на СРМ“ и на огласната табла на судот не дадат било какви податоци за истиот, ќе се донесе решение со кое ќе се утврди како ден на неговата смрт 24. II. 1983 година.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, Р. бр. 133/83. (10)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за одговорност по тужбата на тужителите Костадин Михајловски и др. од Тетово, против тужениот Атанас Димчев Михајловски од с. Вратница, сега со непозната адреса во САД. Вредност 5.000 динари.

Се поканува тужениот Атанас Михајловски од с. Вратница, сега со непозната адреса во САД, да се јави пред овој суд или, пак, да постави свој полномошник во рок од 15 дена. Во спротивно, по истекот на овој рок, на истиот ќе му се постави привремен старател кој ќе се грижи за неговите права и интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 186/86. (23)

Пред Општинскиот суд во Тетово во тек е постапка по тужбата на тужителот Јакули Идриз од с. Слатина против тужените Рушани Махир од с. Слатина и Рушани Азем од с. Слатина, а сега со непозната адреса.

Се повикува тужениот Рушани Азем од с. Слатина, а сега со непозната адреса, во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се јави во Општинскиот суд во Тетово во спорот за утврдување на устен договор за купопродажба или да определи свој полномошник кој ќе ги застапува неговите интереси во оваа постапка. Во спротивно, по истекот на определениот рок, ќе му биде поставен привремен старател кој ќе ги застапува неговите интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 2238/85 (24)

Пред Општинскиот суд во Тетово е заведена тужба за долг по предлог на тужителот Кахили Кахил од Тетово, против тужениот Рустеми Шахин од Пула, а сега со непозната адреса. Вредност 400.000 динари.

Се повикува тужениот Рустеми Шахин да се јави во судот и достави своја адреса во рок од 30 дена од објавувањето на огласот или да одреди свој полномошник. Доколку тоа не го стори во определениот рок од 30 дена, судот ќе му одреди привремен старател, кој ќе го застапува по овој предмет.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1280/85.

Пред овој суд се води постапка по тужбата на тужителот Рамадани Абдураман од Тетово, против тужениот Амди Абдула Јусуфи, со непозната адреса.

Се повикува тужениот Амди Абдула Јусуфи, со непозната адреса, во рок од 30 дена сметано од денот на објавувањето на огласот да се јави во судот или да одреди негов полномошник. Во спротивно, доколку во определениот рок не се јави пред судот или не одреди полномошник, преку Центарот за социјални работи — Тетово ќе се бара поставување на

привремен старател кој ќе се грижи за неговите права и интереси до окончувањето на постапката по овој предмет.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 34/86

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за развод на брак по тужбата на тужителот Селмани Арун од с. Јажинце против тужената Селмани Нафије од с. Јажинце, сега со непозната адреса.

Се повикува тужената Селмани Нафије да се јави во судот, да достави точна адреса или да одреди полномошник кој ќе ја застапува во постапката по овој предмет во рок од 30 дена по објавувањето на огласот. По истекот на овој рок, судот на тужената ќе ѝ постави привремен застапник преку Центарот за социјални работи — Тетово, кој ќе ја застапува тужената до правосилното окончување на постапката по предметот.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 2013/85

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за надоместок на штета по тужбата на тужителот Митровска Јорданка од с. Подбреге, против тужениот Зафировски Мирко од с. Јанчиште, кој сега е на привремена работа во странство, со непозната адреса. Вредност на спорот 6.500 динари.

Се повикува тужениот Зафировски Мирко од с. Јанчиште, сега со непозната адреса во СР Германија, во рок од 30 дена да се јави пред овој суд, да ја достави својата адреса или да постави свој полномошник. Во спротивно, по истекот на овој рок, судот ќе му постави привремен старател кој ќе се грижи за неговите права и интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 56/86.

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка за зголемување на издршка по тужбата на малолетните тужители Хаџере, Зејнепе и Дашмире Халими, застапувани од законскиот застапник мајката Зејнепе Нуредини, против тужениот Алити Илџаз Неџат од с. Мала Речица, сега со непозната адреса на живеење во Франција.

Бидејќи тужениот Алити Неџат се наоѓа во странство со непозната адреса, се повикува истиот во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот да се јави, достави адреса или овласти полномошник кој ќе го застапува во постапката. Во спротивно судот, преку Центарот за социјални работи, ќе му постави привремен старател кој ќе го застапува во оваа постапка.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 135/86

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за исполнување на договор по тужбата на тужителот Абдулсафи Абдулахи од с. Доброште, против тужената Разије Адем Шабани од с. Доброште, сега на привремена работа во Данска, со непозната адреса.

Се повикува тужената да се јави во судот, да достави адреса или, пак, да одреди полномошник кој ќе ја застапува по овој предмет во рок од 30 дена по објавувањето на огласот. По истекот на овој рок, судот ќе ѝ постави привремен застапник преку Центарот за социјални работи — Тетово кој ќе ја застапува тужената до правосилното окончување на спорот по овој предмет.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1923/85

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка за физичка делба по предлог на предлагачката Менча Перовска од с. Жилче и др. против противниците Алии Сервет, Алии Неим и Рамадани Исак, сите од с. Д. Палчиште.

Се повикува лицето Алии Неим од с. Д. Палчиште, а сега со непознато место на живеење, да се јави во Општинскиот суд во Тетово во рок од 30 дена по објавувањето на огласот. Доколку истиот не се јави, судот ќе му постави привремен старател кој ќе ги штити неговите права и интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, ВПС, бр. 365/85.

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР

Пред Општинскиот суд во Гостивар, врз основа на член 84 став 2 точка 4 од Законот, се води спор за исплата на остатокот од купопродажната цена, по тужбата на тужителот Османи Нури од с. Пирок — Тетовско, а сега живее во Петриње, ул. „Назорова“ бр. 17, против тужениот Елези Исен од с. Добридол, со непозната адреса. Вредност 30.000 динари.

За привремен застапник е поставен неговиот татко Елези Акиф од с. Добридол, кој ќе го застапува тужениот во оваа постапка сè додека Елези Исен или неговиот полномошник не се појават пред судот.

Од Општинскиот суд во Гостивар, П. бр. 1238/83.
(26)

Општинскиот суд во Гостивар го повикува лицето Имери Хума од с. Градец, Гостиварско, во рок од 3 (три) месеци од денот на објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“ да се јави во овој суд. Истовремено, судот ги повикува сите лица кои знаат нешто за нејзиниот живот, тоа да му го соопштат на овој суд.

По истекот на рокот од три месеци, доколку лицето не се јави на огласот, судот ќе утврди дека ова лице е умрено.

Од Општинскиот суд во Гостивар, Р. бр. 761/85.

ОПШТИНСКИ СУД ВО РАДОВИШ

Пред Општинскиот суд во Радовиш е заведен спор за измена на одлука за издршка на дете по тужбата на тужителката Василка Ристова од с. Дамјан, против тужениот Дино Ристов од с. Ињево. Вредност 24.000 динари.

Се повикува тужениот Дино Ристов од с. Ињево, сега со непозната адреса во странство, да се јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на огласот или во истиот рок да ја достави својата адреса или да се одреди полномошник.

Доколку тужениот не се јави во рок од 30 дена, на истиот ќе му биде одреден привремен застапник Јован Димитриев, дипл. правник од Радовиш, кој ќе ги застапува неговите интереси пред судот.

Од Општинскиот суд во Радовиш, П. бр. 20/86.
(25)

ОПШТИНСКИ СУД ВО СТРУМИЦА

Пред Општинскиот суд во Струмица, под Р. бр. 391/84, се води постапка за прогласување на исчезнато лице за умрено, и тоа за лицето Алапулов Атанас Тане од с. Костурино — Струмичко, роден во 1906 год. во истото село.

Се претпоставува дека исчезнатиот Тане не е веќе жив бидејќи уште во времето кога исчезнал бил болен од сенилност. За него единствено се знаело дека е пребеган во Бразилија уште 1949 год. и само еднаш до двапати се јавил. Во последните 5 години немало никакви вести и гласови за него и не може да се претпостави дека е умрен.

Се повикува истиот, доколку е жив, или секое лице кое знае нешто за него да се јави во овој суд во рок од 3 месеци од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“. Во спротивно, по истекот на предвидениот рок и изведувањето на останатите докази, споменатото лице ќе биде прогласено за умрено.

Од Општинскиот суд во Струмица, Р. бр. 391/84.
(28)

ЛИКВИДАЦИЈА

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението РЛ бр. 4/85 од 24. I. 1986 година, преку ликвидациониот совет одлучи да не се спроведува постапка за редовна ликвидација над Заводот за заштита на авторски и музички права ООЗТ — Деловница на СРМ — Скопје и ликвидационата постапка ја заклучи.

Преостанатите парични средства на жиро сметка на ликвидациониот должник се цедирали — отстапени на Здружението на композиторите на Македонија — Работна заедница за заштита на авторски и музички права — Скопје.

По правосилноста на ова решение ќе се изврши бришење на ликвидациониот должник од регистарот на ОЗТ при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје
(11)

КОНКУРСИ

Согласно член 503 од Законот за здружениот труд и член 39 од Статутот на Бирото за книговодствени услуги — Кичево, Работниот колектив, врз основа на одлуката донесена на 14. II. 1986 година

распишува

ПОВТОРЕН КОНКУРС

за избор на раководител на Бирото

Покрај општите услови предвидени со Законот за работните односи, кандидатот треба да ги исполнува и следните услови:

— да има завршено економски факултет со најмалку три години работа во сметководство и да е самостоен билансист и контер;

— да не постојат пречки од член 511 од Законот за здружениот труд.

Кон молбата кандидатот треба да приложи:

— диплома за завршено соодветно образование,

— потврда за работно искуство,

— уверение дека не постојат пречки по член 511 од Законот за здружениот труд.

Предност имаат лица кои завршиле економски факултет од книговодствен смер.

Конкурсот е отворен 15 дена од објавувањето.

Молбите се доставуваат до Бирото.
(57)

Собранието на Земјоделската задруга „Слобода“ — Станица Зелениково

распишува
КОНКУРС

за реизбор — именување директор на Земјоделската задруга „Слобода“, Станица Зелениково.

I. Пријавените кандидати, покрај со закон предвидените услови, треба да ги исполнуваат и следните услови:

1. да има висока, виша, средна или на нив равна школска подготовка со најмалку 5 години работно искуство на раководно работно место;

2. да е висококвалификуван или квалификуван работник со најмалку 5 години работно искуство на раководно работно место;

3. да има морално-политички квалитети, организаторски способности и познавање на земјоделската структура, а посебно проблематиката на село;

4. да не е осудуван за кривични дела пропишани со закон.

II. Пријавените кандидати треба да изготват програма за економски развој на задругата.

III. Кон молбата кандидатите задолжително приложуваат:

1. оригинални документи за степенот на стручноста;

2. докази дека не се осудувани за кривични дела пропишани со закон.

IV. Молбите со комплетна документација се доставуваат во рок од 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот во управата на задргутата. Молбите без комплетна документација и неологовремено доставените молби не се земаат предвид. (59)

Врз основа на член 28 и 29 од Правилникот за работни односи на Работната организација за производство „Мермерен комбинат“ — Прилеп, Работничкиот совет

распишува КОНКУРС

за именување (реизбор) на технички раководител Покрај општите услови предвидени со Законот, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

1. да поседуваат висока стручна спрема завршен рударски факултет;

2. да има работно искуство во структурата од 4 години;

3. да поседува морално-политички квалитети и организаторски способности за вршење на работите и работните задачи.

Кон пријавите кандидатите се должни да достават:

— диплома за завршен рударски факултет;

— доказ за работно искуство;

— конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Документите се поднесуваат до Конкурсната комисија.

Некомплетирани документи нема да се разгледуваат.

За резултатите од изборот кандидатите ќе бидат писмено известени. (10)

Работничкиот совет на Национални паркови и ловишта — Скопје, собирите на работните луѓе на ООЗТ Национален парк „Пелистер“ — Битола, ООЗТ Национален парк „Маврово“ — Маврови Анови, ООЗТ Национален парк „Галичица“ — Охрид и конкурсните комисији на истите, врз основа на Законот за заштита на националните паркови („Службен весник на СРМ“ бр. 33/80), како и член 504 од Законот за здружениот труд и статутите на ОЗТ и ООЗТ

распишува КОНКУРС

за именување на индивидуален работорооден орган и тоа:

1. директор на Национални паркови и ловишта — Скопје,

2. управник на ООЗТ Национален парк „Маврово“ — Маврови Анови,

3. управник на ООЗТ Национален парк „Пелистер“ — Битола,

4. управник на ООЗТ Национален парк „Галичица“ — Охрид.

За индивидуален работорооден орган можат да бидат именувани лица кои покрај општите услови и условите предвидени со Законот за заштита на Националните паркови, ги исполнуваат следните посебни услови:

— да имат завршено шумарски факултет;

— да имаат работно искуство во структурата 6 години;

— да не им е забрането вршење на должноста индивидуален работорооден орган по член 511 од Законот за здружениот труд.

Пријавите со потребните документи се доставуваат до соодветните организации на здружен труд во Скопје, Битола, Маврови Анови и Охрид.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Некомплетирани документи, како и документите доставени по истекот на рокот, конкурсните комисији нема да ги земаат во разгледување. (49)

Собирот на работните луѓе на ООЗТ „Услужна единица“ — Скопје, во состав на Национални паркови и ловишта — Скопје, врз основа на Законот за здружениот труд и Статутот на Основната организација на здружениот труд

распишува КОНКУРС

за именување на индивидуален работорооден орган и тоа:

1. управник на „Услужна единица“ — Скопје

За индивидуален работорооден орган може да биде именувано лице кое, покрај општите услови предвидени со закон, ги исполнува и следните посебни услови:

— да има завршено земјоделско-шумарски факултет, работно искуство во структурата над 4 години и способност за организирање на работата.

Покрај наведените услови, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните услови:

— да не се осудувани и против нив да не се води истрага во смисла на член 511 од Законот за здружениот труд.

Пријавите со потребните документи се доставуваат до ООЗТ во Скопје, ул. „Бихачка“ бб, барака 10, со назнака: „за конкурс“.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето.

Некомплетирани документи, како и документите доставени по истекот на рокот, конкурсната комисија нема да ги зема во разгледување. (49-а)

ООЗТ СТАНБЕНА ОПРЕМА, при РО СЛОВЕНИЈАЛЕС — ТРГОВИЈА, Н. Сол. О., Љубљана, Титова 52, со одлука на Работничкиот совет

распишува КОНКУРС

за директор на Работната единица со складиште во Скопје, ул. „Максим Горки“ бр. 20, Скопје.

Услови:

— висока или виша стручна подготовка: економски, комерцијален или технички смер, односно со работа стекнаги и на работа докажани резултати и работни способности;

— 5 години работно искуство на слични работи и задачи.

Работниот однос се заснова на неопределено време. Именувањето на работникот со посебни овластувања и одговорности важи за четири години.

Личниот доход е определен со Правилникот за основите и мерилата за распределба на личен доход.

Молбите со доказите за исполнување на бараните услови кандидатите да ги достават во рок од 15 дена по објавувањето на конкурсот на адреса: СЛОВЕНИЈАЛЕС ТРГОВИЈА, „Сектор за кадровски и социјални прашања, 61000 Љубљана, ул. „Титова“ бр. 52.

Кандидатите ќе бидат известени во рок од 15 дена по одлуката на Работничкиот совет на ООЗТ.

Комисијата за избор и именување на Собранието на општината Прилеп

ОБЈАВУВА

дека Собранието на општината Прилеп ќе врши избор на претседател на Општинскиот суд — Прилеп

Покрај општите услови предвидени во член 247 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр 43/80), кандидатите треба да ги исполнуваат и посебните услови предвидени во член 91 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ бр. 17/79 — пречистен текст).

Пријавите со потребните документи да се доставуваат до Комисијата за избор и именување на Собранието на општината Прилеп во рок од 15 дена од денот на објавувањето. (48)

СОДРЖИНА

53	Одлука за утврдување на висината на надоместокот за вршење задолжителна здравствена контрола на растенијата кои се извезуваат — — — — —	81
54	Одлука за определување банка за водење евиденција за увозот, правата на увозот и плаќањето за потребите на Републиката и на општините — — — — —	81
55	Одлука за висината на надоместокот за техничките прегледи на радиостаниците и радио мерењата — — — — —	81
56	Одлука за износот на дневниците на делегатите во Собранието на СРМ и на функционерите што ги избира и именува Собранието на Социјалистичка Република Македонија — — — — —	82
57	Одлука за вредноста на бодот за утврдување на личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на Социјалистичка Република Македонија — — — — —	82
58	Одлука за усогласување на основицата за утврдување на личните доходи на функционерите што ги избира и именува Собранието на СРМ — — — — —	83
59	Одлука за усогласување на надоместокот на личниот доход на делегатите кои надоместок на личен доход остваруваат во Собранието на СРМ — — — — —	83
60	Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр 133/84 од 25 декември 1985 година — — — — —	83
61	Одлука на Уставниот суд на Македонија, У бр 124/85 од 8 јануари 1986 година — — — — —	84
62	Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 219/85 од 8 јануари 1986 година — — — — —	84
63	Одлука на Уставниот суд на Македонија, У бр. 144/85 од 8 јануари 1986 година — — — — —	85

Општи акти на самоуправните интересни заедници

ДЕМИР ХИСАР

70	Одлука за утврдување пресметковна стапка за здружување средства во ОСИЗ за општествена заштита на децата — Демир Хисар за 1986 година — — — — —	86
----	---	----

КРИВА ПАЛАНКА

71	Одлука за стапката на придонесот за здравствено осигурување на работниците и стапката за посебниот придонес за користењето на здравствената заштита во странство за 1986 година — — — — —	86
72	Одлука за стапките на паушалните износи на придонесот за здравствено осигурување на земјоделските осигуреници за 1986 година — — — — —	87
73	Одлука за износот на надоместокот на трошоците за патување, исхрана и сместување на осигурените лица за време на патување и престој во друго место во врска со остварување на здравствената заштита — — — — —	87
74	Одлука за продолжување на важноста на Одлуката за утврдување на износите на придонесите за здравствена заштита на одделни категории лица за 1986 година — — — — —	88
75	Одлука за утврдување надоместок на трошоци за закоп на корисниците на здравствена заштита — — — — —	88

КУМАНОВО

76	Одлука за пропишување стапките на придонесите за финансирање на Програмата на Општинската самоуправна интересна заедница на културата — Куманово за 1986 година — — — — —	88
77	Одлука за утврдување стапки на придонеси на Општинската самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Куманово за 1986 година — — — — —	89
78	Одлука за утврдување на стапките на придонесите за финансирање на Програмата на Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата — Куманово во 1986 година — — — — —	89
79	Одлука за одредување стапка за вработување за 1986 година — — — — —	89
80	Одлука за утврдување на стапки на придонеси за финансирање на Програмата на Општинската самоуправна интересна заедница на физичката култура — Куманово за 1986 година — — — — —	90
81	Одлука за утврдување стапката на придонесот за здравствена заштита на работниците за 1986 година — — — — —	90
82	Одлука за висината на стапките и износите на придонесите за здравствена заштита на земјоделците за 1986 година — — — — —	90
83	Одлука за утврдување на износите на придонесите за здравствена заштита на одделни категории лица — — — — —	91
84	Одлука за утврдување на основицата за пресметување и плаќање на придонесот за здравствена заштита на лицата вработени кај приватните работодавци — — — — —	92